

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 05

Год. XV

27 март 2012 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

44-та седница

Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС бр.2008-0446 помеѓу РМ и Европска Инвестициона Банка за Проект: Водоснабдување и одведување на отпадни води во врска со Законот за задолжување на РМ со заем кај Европска Инвестициона Банка по договорот за заем по Проектот Водоснабдување и одведување на отпадни води (Службен гласник на РМ бр.154/2010), меѓу О. Василево и Министерството за транспорт и врски на РМ.....03
2. **ОДЛУКА** за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Василево.....03
3. **ЗАВРШНА СМЕТКА** на Буџетот на Општина Василево за 2011 г.....04
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот извештајот на О. Василево за 2011 г.....10
5. **ОДЛУКА** за измени, дополнувања и проширување на средствата во Буџетот на Општина Василево за 2012 г.....22
6. **ОДЛУКА** за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Василево за 2012 г.....23
7. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Василево за 2011 г.....23
8. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка за 2011 г на ЈП “Турија “Василево.....24

9. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево.....24
10. **ЗАКЛУЧОК** за утврдување на потребата од реконструкција на просториите на Месната заедница во с Сушево.....25
11. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Црковниот одбор во с Едрениково.....25
12. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Црковниот одбор од с. Седларци.....26

Градоначалник на општина Василево

13. **РЕШЕНИЕ** бр. 11/2012г за потреба од јавна набавка.....27
14. **РЕШЕНИЕ** бр. 12/2012г за потреба од јавна набавка.....27
15. **РЕШЕНИЕ** бр. 13/2012г за потреба од јавна набавка.....28
16. **РЕШЕНИЕ** бр. 14/2012г за потреба од јавна набавка.....28
17. **РЕШЕНИЕ** бр. 15/2012г за потреба од јавна набавка.....29
18. **РЕШЕНИЕ** бр. 16/2012г за потреба од јавна набавка.....30
19. **РЕШЕНИЕ** бр. 17/2012г за потреба од јавна набавка.....30
20. **РЕШЕНИЕ** бр. 18/2012г за потреба од јавна набавка.....31
21. **РЕШЕНИЕ** бр. 19/2012г за потреба од јавна набавка.....31
22. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.03-511/1 од 05.03.2012г.....32

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ \(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10\)](#) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Василево и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-631/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на Василево“ број 04/03,08/06, и 09/10), на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со

[Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#)

(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Василево и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Василево за потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ \(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10\)](#) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Василево и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Василево, да го потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ \(„Службен весник на Република Македонија“ број 83/10\)](#) меѓу Општина Василево и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-631/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр. 08-632/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 15 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на општина Василево“, број 04/03,08/06, и 09/10), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Василево

Член 1

Во случај на непочитување на договорените услови, со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Василево за измирување на средства од буџетската сметка на Општина Василево, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со [Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“](#) („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Василево и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, а во случај на непочитување на договорните услови.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Василево да изврши измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република

Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина Василево до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11).

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.07-632/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2011 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-633/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), како и според член 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.10/2006 година), Советот на општина Василево на својата редовна седница на ден 22.03.2012 година донесе:

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2011 ГОДИНА**

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2011 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
Вкупни приходи	100.525.440	91.470.274
- даночни приходи	18.422.562	14.427.019
- неданочни приходи	4.911.811	3.894.691
- капитални приходи	9.100.000	10.779.163
- приходи од дотации	50.033.000	49.320.000
- трансфери	14.473.545	12.063.804
- донации	100.522	34.894
- приходи од самофинансирање	3.484.000	950.703
Вкупни расходи	100.525.440	92.275.672
- утврдени намени	100.525.440	92.275.672
- резерви		
Дефицит	0	805.398
Суфицит	0	0
Прилив	0	805.398
- продажба на хартии од вредност		
- приливи од домашен заем		
- приливи од странски заем		
- други приливи		805.398
Одлив (отплата на главнина)		

ОПШТИНА - ВАСИЛЕВО				Основен буџет 2011		Дотации 2011		Самофинансирачки активности 2011		Донации 2011		Вкупно 2011	
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ВИШОК НА ПРИХОДИ					-884.610		-40.185		119.397		0		-805.398
7 ВКУПНИ ПРИХОДИ				46.907.918	41.164.677	50.033.000	49.320.000	3.484.000	950.703	100.522	34.894	100.525.440	91.470.274
71 Даночни приходи				18.422.562	14.427.019	0	0	0	0	0	0	18.422.562	14.427.019
		711	Данок од доход, добивка и од капитални добивки	300.000	214.159							300.000	214.159
		712	Придонеси од социјално осигурување									0	0
		713	Даноци на имот	4.661.112	5.231.169							4.661.112	5.231.169
		714	Домашни даноци на стоки и услуги									0	0
		715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)									0	0
		716	Еднократни посебни такси									0	0
		717	Даноци на специфични услуги	12.461.450	8.981.691							12.461.450	8.981.691
		718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000								1.000.000	0
		719	Данок на финансиски трансакции									0	0
	72	Неданочни приходи		4.911.811	3.894.691	0	0	3.484.000	950.703	100.000	34.373	8.495.811	4.879.767
		721	Претприемач. приход и приход од имот									0	0
		722	Глоби, судски и административни такси	1.700.000	1.208.078				119.397			1.700.000	1.327.475
		723	Такси и надоместоци	500.000	270.655			3.164.000	831.306			3.664.000	1.101.961
		724	Други Владини услуги	800.000	255.337							800.000	255.337
		725	Други неданочни приходи	1.911.811	2.160.621			320.000	0	100.000	34.373	2.331.811	2.194.994
	73	Капитални приходи		9.100.000	10.779.163	0	0	0	0	0	0	9.100.000	10.779.163
		731	Продажба на капитални средства									0	0
		732	Продажба на стоки									0	0
		733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	9.100.000	10.779.163							9.100.000	10.779.163
		734	Приходи од дивиденди									0	0
	74	Трансфери и донации		14.473.545	12.063.804	50.033.000	49.320.000	0	0	522	521	64.507.067	61.384.325
		741	Трансфери од други нивоа на власт	13.673.545	12.063.804	50.033.000	49.320.000					63.706.545	61.383.804
		742	Донации од странство							522	521	522	521
		743	Капитални донации	800.000								800.000	0
	75	Домашно задолжување		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		751	Краткорочни позајмици во земјата									0	0
		752	Благајнички записи									0	0
		753	Долгорочни обврзници									0	0
		754	Домашно задолжување									0	0
		751	Краткорочни позајмици од земјата									0	0
	76	Задолжување во странство		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		761	Меѓународни развојни агенции									0	0
		762	Странски влади									0	0
		769	Други задолжувања во странство									0	0
	77	Продажба на хартии од вредност		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		771	Продажба на хартии од вредност									0	0
	78	Приходи од отплата на заеми		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781	Приходи од наплатени дадени заеми									0	0

ОПШТИНА - ВАСИЛЕВО				Основен буџет 2011		Дотации 2011		Самофинансирачки активности 2011	Донации 2011		Вкупно 2011		
БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4ВКУПНИ РАСХОДИ				46.907.918	42.049.287	50.033.000	49.360.185	3.484.000	831.306	100.522	34.894	100.525.440	92.275.672
40 Плати и надоместоци				11.115.000	10.407.678	41.946.500	41.779.290	0	0	0	0	53.061.500	52.186.968
		401	Основни плати	6.820.000	6.512.700	30.620.854	30.499.096					37.440.854	37.011.796
		402	Придоноси за социјално осигурување	2.495.000	2.332.845	11.325.646	11.280.194					13.820.646	13.613.039
		404	Надоместоци	1.800.000	1.562.133							1.800.000	1.562.133
	41	Резерви и педифинирани расходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Финансирање на нови прог/ потпрог									0	0
		412	Постојана резерва (неп. расходи)									0	0
		413	Тековни резерви (разновидни расходи)									0	0
	42	Стоки и услуги		14.866.750	13.320.203	8.086.500	7.580.895	3.354.000	831.306	100.522	34.894	27.258.962	22.508.700
		420	Патни и дневни расходи	150.000	40.677			40.000		522	521	190.522	41.198
		421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.020.000	4.619.623	1.607.768	1.607.768	621.000				7.248.768	6.227.391
		423	Материјали и ситен инвентар	1.200.000	1.190.270	770.358	770.358	1.060.000	377.768			3.030.358	2.338.396
		424	Поправки и тековно одржување	5.950.000	5.341.837	738.146	738.146	263.000				6.951.146	6.079.983
		425	Договорни услуги	1.275.000	933.304	4.970.228	4.464.623	1.340.000	453.538	100.000	34.373	7.685.228	5.885.838
		426	Други тековни расходи	1.151.000	1.074.110			30.000				1.181.000	1.074.110
		427	Привремени вработувања	120.750	120.382							971.940	861.784
	43	Тековни трансфери до вонб. фондови		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		431	Трансфери до фондот за ПИОМ									0	0
		432	Трансфери до АВР									0	0
		433	Трансфери до Фондот за здравство									0	0
	44	Тековни трансфери до ЕЛС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441	Дотации од ДДВ									0	0
		442	Наменски дотации									0	0
		443	Блок дотации									0	0
		444	Дотации за делегирани по одделни надлежности									0	0
	45	Каматни плаќања		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори									0	0
		452	Каматни плаќања кон домашни кредитори									0	0
		453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт									0	0
	46	Субвенции и трансфери		2.576.168	2.194.802	0	0	20.000	0	0	0	2.596.168	2.194.802
		461	Субвенции за јавни претпријатија	620.000	600.000							620.000	600.000
		462	Субвенции за приватни претпријатија									0	0
		463	Трансфери до невладини организации	1.450.000	1.196.020							1.450.000	1.196.020
		464	Разни трансфери	506.168	398.782			20.000				526.168	398.782
	47	Социјални бенефиции		200.000	198.945	0	0	0	0	0	0	200.000	198.945
		471	Социјални надоместоци	200.000	198.945							200.000	198.945
		472	Плаќања на бенефиции од П.фонд									0	0
		473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување									0	0
		474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување									0	0
	48	Капитални расходи		18.150.000	15.927.659	0	0	110.000	0	0	0	18.260.000	15.927.659
		480	Купување на опрема и машини	400.000	224.573							400.000	224.573
		481	Градежни објекти	500.000	140.645							500.000	140.645
		482	Други градежни објекти	16.750.000	15.307.441			110.000				16.860.000	15.307.441
		483	Купување на мебел									0	0
		485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	255.000							500.000	255.000
		484	Стратешки стоки и други резерви									0	0
		485	Други нефинансиски средства									0	0
		486	Финансиски средства									0	0
		487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови									0	0
		488	Капитални дотации до ЕЛС									0	0
		489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации									0	0
	49	Отплата на главнина		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2011 година претставува разлика од дефицитот од тековната 2011 година (805,398) и од пренесениот вишок на приходи од претходната 2010 година (1,616,167) и изнесува:

-Салдо на 31-12-2011	624.271 денари
Салдо основен буџет	459.708 денари
Салдо буџет дотации	45.166 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	119.397 денари
Салдо буџет донации	00 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 459.708 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за 2012 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 45.166 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Василево за 2012 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 119.397 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Василево за 2012 година.

Разлика помеѓу остварени приходи и извршени расходи на буџетот на донации како прилив за 2012 година нема.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2011 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2011 година ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.01-633/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

		план 2011	Остварено 31.12.2011
ВКУПЕН БУЏЕТ 2010	% на учество	износ	износ
ВКУПНИ ПРИХОДИ		100.525.440	91.470.274
даночни приходи		18.422.562	14.427.019
неданочни приходи		4.911.811	3.894.691
капитални приходи		9.100.000	10.779.163
дотации		50.033.000	49.320.000
трансфери		14.473.545	12.063.804
донации		100.522	34.894
Приходи од самофинансирање		3.484.000	950.703
ВКУПНИ РАСХОДИ		100.525.440	92.275.672
утврдени намени		100.525.440	92.275.672
Резерви		0	0
дефицит		0	805.398
суфицит		0	0
ПРИЛИВИ		0	805.398
продажба на хартии од вредност (удели)		0	0
приливи од домашни заеми		0	0
приливи од странски заеми		0	0
други приливи (вишок на дотации)		0	805.398
ОДЛИВИ		0	0
отплата на главница		0	0
вишок на приходи на 31.12.2010			1.616.167
вишок на приходи на 31.12.2011			624.271

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2011 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-634/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), член 34 став 2 алинеја 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 22 точка 42 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2011 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2011 година.
2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот извештај на општина Василево за 2011 година.
3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-634/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Предлагач: Градоначалник на општина Василе
Г- дин/ Ванчо Стојанов
Изготвувач: Одделение за финансиски прашањ
Служба за буџет при Општина Василево
Преставник: Ристо Михаилов

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА
ВАСИЛЕВО ЗА 2011 ГОДИНА****Март 2012 година****АНЕКС 1****ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(СОСТАВЕН ДЕЛ НА ГОДИШНАТА/ЗАВРШНАТА СМЕТКА)****БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО****ВОВЕД****Општи информации**

Општина Василево е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа.

Правото на локална самоуправа се остварува преку претставници во органите на општината и со непосредно учество на граѓаните во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон.

Општината е правно лице со седиште во Василево

Надлежност

Општината самостојно, во рамките на законот и Статутот ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за локална самоуправа, или друг закон, како и работите кои не се исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење се:

- Урбанистичко планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење, уредување на просторот и на градежното земјиште;
- Заштита на животната средина и природата, со преземање на мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето;
- Локален економски развој, водење на локална економска политика;
- Комунални дејности, пред се снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка вода, пречиштување на отпадни води, јавно осветлување, одржување на јавна чистота, собирање, транспортирање на комунален цврст и технолошки отпад, изградба, одржување и реконструкција на локални патишата и друг вид комунални дејности;

- Култура, преку институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти;
- Образование, основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт;
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за стари, социјална грижа за инвалидните лица, деца со посебни потреби, деца без родители и друго;
- Здравствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени организации, превентивни активности, надзор над заразни болести;
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разузнувања, природни непогоди;
- Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;
- Надзор над вршењето на работите од нејзината надлежност.

Организација и сметки

Органи на општината се:

- Советот и
- Градоначалникот.

Совет:

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните.

Советот на Општината го сочинуваат 15 претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Мандатот на членовите на Советот трае четири години.

Советот ги врши следните работи:

- Го донесува статутот на општината и други прописи;
- Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
- Врши и други работи утврдени со закон.

Седниците на советот се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш во три месеци, на барање на градоначалникот или на барање на најмалку $\frac{1}{4}$ од членовите на советот. Советот може да работи ако на седниците присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на советот. Седниците на советот се јавни.

Членовите на советот имаат право на надоместок за присуство на седници и надоместок на патните и дневните трошоци.

Претседателот на советот се избира од редот на членовите на советот, со мандат од четири години. За претседател на советот е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот.

Градоначалник

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со закон за период од четири години.

Градоначалникот ги врши следните работи:

- Ја претставува и застапува општината;
- Ја контролира законитоста на прописите на советот;
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
- Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината;
- Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
- Избира директори на јавните служби кои се основани од општината, врз основа на јавен конкурс;
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените;
- Врши други работи утврдени со закон и со статут.

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**Даночни приходи**

Даночните приходи претставуваат наплатени износи, и тоа по следните основи:

- Данок на имот,
- Данок на наследство и подарок,
- Данок на промет на недвижности,
- Комунални даноци

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Даноци на имот	4.661.112	5.231.170	4.365.610
Даноци на специфични услуги	12.461.450	8.981.691	11.554.193
	17.122.562	14.212.861	15.919.803

Согласно со одредбите од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и поодделните закони и подзаконски прописи (Закон за даноците на имот, Закон за комуналните такси,) се остваруваат даночните приходи по основ на:

- Персонален данок од доход кој опфаќа даноци од плати од лица вработени кај буџетски корисници, трговски друштва, јавни претпријатија, данок на плати остварени во странство, како и данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност;
- Данок на имот кој опфаќа данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности;
- Даноци на специфични услуги кои опфаќаат комунални такси за истакнати фирми, такси од регистрација на моторни возила, такса за јавно улично осветлување, такса за користење на просторот пред деловни простории, надомест за комунално уредување на градежно земјиште и други комунални такси и надоместоци;

Неданочни приходи

Неданочните приходи претставуваат наплатени износи, и тоа по следните основи:

- Претприемачки приход и други приходи од имот;
- Други владини услуги
- Други неданочни приходи

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Претприемачки приходи и други приходи од имот			
Други владини услуги	800.000	255.337	365.134
Други неданочни приходи	1.911.811	2.160.621	1.210.055
	2.711.811	2.415.958	1.575.189

Општината Василево остварува неданочни приходи по основ на:

- Такси и надоместоци што опфаќаат наплата на административни такси кои се наплаќаат за списи и дејствија кај органите на општините;
- Административни такси и надоместоци што се однесуваат на приходи од закупнина од објекти и закупнина на опрема;
- Други владини услуги што опфаќаат приходи од изработка на просторни и урбанистички планови, приходи од издавање на тендерска документација за учество на јавна набавка и
- Други неданочни приходи односно приходи од наплатен надомест за користење тезги и останати неданочни приходи.

Капитални приходи

Капиталните приходи се остварени по основ на продажба на неизградено градежно земјиште во износ од 10,285,754 илјади денари (2010 -10,779,163 илјади денари).

Трансфери и донации

Трансферите и донациите се остварени по основ на дотации од буџетот на РМ трансфери од фондот за патишта, салдото од приходите на предходната година и приходите од ДДВ во износ од 61,383,804 илјади денари (2010 - 61,982,023 илјади денари).

Тековни расходи**Плати, наемнини и надоместоци**

Средствата за плати, наемнини и надоместоци се остварени/извршени во Буџетот на Општина Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите и другите законски и подзаконски прописи од областа на платите (Закон за исплата на платите во Р.М., Закон за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Р.М. и другите избрани и именувани лица во Републиката, Закон за државните службеници, Закон за работните односи, итн.) и тоа по следните основи:

- Основни плати;
- Надоместок за годишен одмор;
- Придонеси од плати и персонален данок

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
основни плати	37.440.854	37.011.796	34.481.700
Придонеси од плати и персонален данок	13.820.646	13.613.039	12.764.870
	51.261.500	50.624.835	47.246.570

Резерви и недефинирани расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените износи за средствата кои се остварени/извршени во Буџетот на општина Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите/Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и Одлуката за извршување на буџетот на општината и тоа по основ на Тековни резерви. За оваа намена во 2011 година извршени се 00 илјади денари (2010 година - 28,800 илјади денари/претходна година).

Стоки и други услуги

Оваа позиција е проценета во висина на остварените/извршените износи во Буџетот на Општината Василево, и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат: хранарина (дневници), патни расходи, сместување и споредните расходи за време на службен пат во земјата и странство;
- комунални услуги, кои опфаќаат: струја, вода и канализација и други комунални услуги;
- расходи за затоплување, кои опфаќаат набавка на течни горива за затоплување;
- расходи за комуникација и транспорт кои опфаќаат: пошта, телефон и телефакс, горива и мазива, гуми внатрешни и надворешни и резервните делови;
- материјали, кои опфаќаат: расходи за канцелариски материјали, учебници, списанија, весници и други изданија, копирање, печатење и издавање, ленти, касети и друго за АОП, средства за одржување на хигиена, алати и ситен инвентар, пијалоци, други прехранбени продукти, униформи и работни облека и обувки и други материјали;
- тековно одржување, кои опфаќаат: расходи за сервисирање на леки коли и други возила, расходи за извршени тековни поправки на капиталните средства (основни средства), зградите, опремата, патиштата и другите видови капитални средства (поголемите поправки кои преставуваат расход за инвестиционо одржување не се искажуваат на ова konto);
- договорни услуги, кои опфаќаат: расходи за адвокатски и други правни услуги, надомест за платен промет и банкарска провизија, осигурување на моторни возила, членарини во домашни организации и други договорни услуги;
- други оперативни расходи, кои опфаќаат: репрезентација, расходи за одликувања, расходи за меѓународни спортски натпревари и други оперативни расходи.

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Патни и дневни трошоци	190.522	41.198	268.375
Комунални услуги	3.775.370	3.425.281	2.707.428
Трошоци за затоплување	1.453.247	979.759	941.919
Комуникација и транспорт	2.020.151	1.822.352	2.058.012
Материјали	3.030.358	2.338.396	3.134.939
Тековно одржување	6.951.146	6.079.983	5.101.535
Договорни услуги	7.685.228	5.885.838	6.535.526
Други оперативни трошоци	1.181.000	1.074.110	1.325.271
	26.287.022	21.646.917	22.073.005

Субвенции и трансфери

Субвенции и трансфери се остварени/извршени во 2011 година, по основ на тековни трансфери, кои опфаќаат:

- трансфери до невладини организации кои опфаќаат: плаќања до хуманитарни организации, трансфери до спортски клубови и до други непрофитни организации;

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Трансфери до невладини организации	2.596.168	2.194.802	1.485.583
	2.596.168	2.194.802	1.485.583

Капитални расходи**Купување на капитални средства**

Капиталните расходи се наменети за набавка на постојани средства и за истите се остварени/извршени средства од Буџетот на општина Василево, и тоа по следните основи:

- мебел и канцелариска опрема што опфаќа средства за: купување на канцеларискиот мебел и информатичка опрема;
- купување на моторни возила што опфаќа средства за купување на патничко возило;
- припрема на проекти што опфаќа средства за: финансирање на расходите за изработка на студии и елаборати, мапи, техничка документација и дизајнирање договарања, неопходни за припрема на инвестиционите проекти и разни други студии и истражувања;

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Купување на канцелариска опрема	400.000	224.573	44.421
Купување на машини други градежни објекти купување на мебел	16.860.000	15.307.441	18.411.276
	17.260.000	15.532.014	18.455.697

БИЛАНС НА СОСТОЈБА**Актива****Парични средства**

Паричните средства се проценети според номинален износ и ги опфаќаат паричните средства што се на сметката со состојба на 31.12.2011 година и изнесуваат 459,708 илјади денари (2010 -1,344,318 илјади денари/претходна година).

Опис	во илјади денари	
	31 декември 2011 (тековна година)	31 декември 2010 (претходна година)
Сметка	459.708	1.344.318
Благајна		
Девизна сметка		
	459.708	1.344.318

Краткорочни финансиски побарувања

Краткорочните финансиски побарувања произлегуваат од ненаплатените побарувања од Надоместок за уредување на градежно земјиште, од закуп на деловни простории, од даноци на имот на физички и правни лица од комунална такса и други побарувања во вкупен износ од 10,980,674 илјади денари (2010-11,696,642 илјади денари/претходна година).

Финансиски и пресметковни односи

Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 11,440,382 илјади денари и се резултат на паричните средства и краткорочните побарувања

Пасива**Финансиски и пресметковни односи**

Оваа позиција е проценета во вкупен износ од 11,440,382 илјади денари и се резултат на дел од вишокот на средства од предходната година и од временските разграничувања на средствата по основ на побарувањето

Пасивни временски разграничувања

Опис	во илјади денари	
	31 декември 2011 (тековна година)	31 декември 2010 (претходна година)
Дел од вишокот на приходи пренесен во наредната година	459.708	1.344.318
Други пасивни временски разграничувања	10.980.674	11.696.642
	11.440.382	13.040.960

**ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(СОСТАВЕН ДЕЛ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА)**

ОРГАН НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Приходи

Трансфери од други нивоа на власт

Во Билансот на приходи и расходи на Органот на Општина Василево во 2011 година се искажани приходи во износ од 42,049,286 илјади денари (2010 – 44,916,944 илјади денари/претходна година), кои претставуваат трансферирани средства од Буџетот на Општината за финансирање на: платите на вработените во општинската администрација, надоместоците на членовите на Советот на Општината, набавката на стоки и услуги, разни трансфери, социјални бенефиции, за капитални расходи наменети за урбанистичко планирање и уредување на просторот.

Тековни расходи

Плати и надоместоци

Средствата за плати и надоместоци се обезбедени од Буџетот на Општина Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите и другите законски и подзаконски прописи од областа на платите („Закон за исплата на платите во Р.М“, „Закон за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Р.М“ и другите избрани и именувани лица во Републиката, „Закон за државните службеници“, „Закон за работните односи“, итн.) и тоа по следните основи:

во илјади денари

Опис	Дотирано од Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
основни плати	6.820.000	6.512.701	5.792.974
Придонеси од плати и персонален данок	2.495.000	2.332.845	2.069.498
	9.315.000	8.845.546	7.862.472

Средствата исплатени за плати и надоместоци се однесуваат на:

- Основни плати на градоначалникот, државните службеници и други вработени во општинската администрација;
- Надоместоци на членовите на советот (присуство на седници);
- Персонален данок на доход од плата, и
- Придонеси од плати за социјално осигурување кое ги содржи придонесите за Пензискиот фонд, Фондот за здравство, Агенцијата за вработување и останати придонеси од плати.

Резерви и недефинирани расходи

Од издвоените средства за постојана и тековна резерва во Буџетот на Општина Василево, во 2011 година се извршени 00 денари (2010 – 28,800 илјади денари/претходна година).

Средствата од постојаната резерва се исплатени како помош за нема реализација, додека од тековните резерви се исплатени средства на исто така нема реализација.

Стоки и други услуги

Средствата исплатени за стоки и други услуги се обезбедени од Буџетот на Општина Василево, и тоа по следните основи:

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат: хранарина (дневници), патни расходи, сместување и споредните расходи за време на службен пат во земјата и странство;
- комунални услуги, кои опфаќаат: струја, вода и канализација и други комунални услуги;
- расходи за затоплување, кои опфаќаат набавка на течни горива за затоплување;
- расходи за комуникација и транспорт кои опфаќаат: пошта, телефон и телефакс, горива и мазива, гуми внатрешни и надворешни и резервните делови;
- материјали, кои опфаќаат: расходи за канцелариски материјали, учебници, списанија, весници и други изданија, копирање, печатење и издавање, ленти, касети и друго за АОП, средства за одржување на хигиена, алати и ситен инвентар, пијалоци, други прехранбени производи, униформи и работни облеки и обувки и други материјали;
- тековно одржување, кои опфаќаат: расходи за сервисирање на лесни возила и други возила, расходи за извршени тековни поправки на капиталните средства (основни средства), зградите, опремата, патиштата и другите видови капитални средства (поголемите поправки кои преставуваат расход за инвестиционо одржување не се искажуваат на ова konto);
- договорни услуги, кои опфаќаат: расходи за адвокатски и други правни услуги, надомест за платен промет и банкарска провизија, осигурување на моторни возила, членарини во домашни организации и други договорни услуги;
- други оперативни трошоци.

во илјади денари

Опис	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Патни и дневни трошоци	150.522	41.198	220.846
Комунални услуги	3.050.000	2.765.777	2.262.198
Трошоци за затоплување	150.000	149.150	143.000
Комуникација и транспорт	1.820.000	1.704.697	1.926.823
Материјали	1.200.000	1.190.270	1.613.478
Тековно одржување	5.950.000	5.341.837	4.666.663
Договорни услуги	1.375.000	967.677	707.641
Други оперативни трошоци	1.151.000	1.074.110	1.325.271
	14.846.522	13.234.716	12.865.920

Субвенции и трансфери

Направените расходи во 2011 година во износ од 2.194.802 илјади денари (2010–1.485.583 илјади денари/претходна година) преку ставката субвенции и трансфери се однесуваат на трансфер на средства до јавното комунално претпријатије Турија од Василево, другите трансфери се однесуваат до физички и правни лица во вид на здруженија на граѓани и спортски клубови.

во илјади денари

Трансфери до невладини организации	1.450.000	1.196.020	640.720
Разни трансфери	506.168	398.782	234.863
	1.956.168	1.594.802	875.583

Социјални бенифиции

Преку позицијата социјални надоместоци се исплатени средства во износ од 198,945 илјади денари (2010-174,389 илјади денари/година) на лица за помош за најзагрозените категории во општина Василево.

Капитални расходи

Капиталните расходи се наменети за набавка на постојани средства и за истите се обезбедени средства од Буџетот на општина Василево, согласно одредбите од Законот за буџетите, и тоа по следните основи:

- мебел и канцелариска опрема што опфаќа средства за: купување на канцеларискиот мебел и информатичка опрема за органите на управата;
- купување на моторни возила што опфаќа средства за купување на патничко возило;
- припрема на проекти што опфаќа средства за: финансирање на расходите за изработка на студии и елаборати, мапи, техничка документација и дизајнирање договарања, консултации и слично, неопходни за припрема на инвестиционите проекти и разни други студии и истражувања;

Опис	Во илјади Денари		
	Буџет 2011 (тековна година)	Извршено 2011 (тековна година)	Извршено 2010 (претходна година)
Купување на канцелариска опрема	400.000	224.573	44.421
Купување на автомобили			
Други градежни објекти	16.750.000	15.307.441	18.293.682
Купување на мебел			
	17.150.000	15.532.014	18.338.103

БИЛАНС НА СОСТОЈБА**Актива****Активни временски разграничувања**

Активните временски разграничувања се однесуваат на неизмирени обврски спрема добавувачите за пристигнати фактури/временски ситуации за месец декември 2011 година, пресметаните а неизмирени плати на вработените за месец декември 2011 година, во вкупен износ од 11,655,264 илјади денари (2010- 3,521,088 илјади денари).

Постојани средства**Материјални средства**

Нематеријалните и материјалните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Основица за пресметување на амортизацијата претставува набавната вредност. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на амортизационите групи пропишани со Номенклатурата на средствата за амортизација се додека вредноста на средствата не биде во целост надоместена.

Стапките на амортизација на материјалните средства се дадени во следната табела:

ОПИС	Применети стапки во 2011
Компјутери	20 %
Опрема и мебел	12 %
Возила	15 %
Опрема за ПТТ сообраќај	25 %

Состојбата и промените на материјалните средства во 2011 година се прикажани аналитички по групи во табелата во продолжение на Образложенијата на овој извештај.

Опис	во илјади денари		
	Градежни објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност:			
Состојба на 01.01.2011:	203.692.621	5.281.455	208.974.076
Набавки во текот на годината	36.792.693	908.795	37.701.488
Вкупни зголемувања:	36.792.693	908.795	37.701.488
Расходување	2.888.319	188.938	3.077.257
Вкупно намалување:	2.888.319	188.938	3.077.257
Состојба на 31.12.2011	237.596.995	6.001.312	243.598.307
Исправка на вредност:			
Состојба на 01.01.2011:	21.009.767	3.425.542	24.435.309
Амортизација за тековна година	9.039.276	1.027.388	17.051.164
Расходи и отуѓување	177.798	63.719	241.517
Состојба на 31.12.2011	8.861.478	963.669	16.809.647
Неотпишана вредност на 31.12.2011	228.735.517	5.037.643	226.788.660
Неотпишана вредност на 31.12.2010:	182.682.854	1.855.913	184.538.767

Пасива

Краткорочни обврски спрема добавувачи во земјата

Оваа позиција е проценета во износ од 10.934.954 илјади денари во 2011 година (2010-3.838.735 илјади денари/претходна година) и се однесуваат на обврски спрема добавувачите од правни и физички лица.

Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените

Пресметаните а неизмирени обврски за плати спрема вработените лица се однесуваат за месец Декември 2011 година и истите изнесуваат 720.310 илјади денари (2010-682.273 илјади денари/претходна година).

Извори на капитални средства

Капиталот/изворите на средствата ги опфаќаат изворите на капиталните средства и другите средства како и залихите на материјали, резервните делови, ситниот инвентар и хартиите од вредност.

Изворите за 2011 година е проценета според номинална вредност во вкупен износ од 210.301.520 илјади денари и се состојат од: Градежни објекти и опрема.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за измени, дополнување и проширување на Буџетот на општина Василево за 2012 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-635/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002 година), а во врска со член 34 од „Законот за Буџетите“ („Сл.весник на РМ“ бр.64/05, 4/08), Советот на општина Василево на седницата одржана на ден 22.03.2012 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За измени ,дополнувања ипроширување на средствата во Буџетот на општина Василево за 2012 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на приходното konto од 761112 на 754111,воедно се врши и проширување на средствата во Буџетот на општина Василево за 2012 година и тоа на следниот начин:

Се зголемуваат приходите на следните потставки:

	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
725939 Останати неданочни приходи	300.000	0	0	0	0
754111 Други домашни задолжувања	0	0	0	0	5.000.000
761112 Задолжување кај Светска банка	0	0	0	0	-5.000.000
	300.000	0	0	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки:

Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

427110 Привремени вработувања	300.000	0	0	0	0
	300.000	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Василево и станува составен дел на Буџетот на општината за 2012 година.

Бр.01-635/ 1
26.03.2012г
Василево

Преседател на Советот на Општината
ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
Лилјана Соларова с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Василево за 2012 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-636/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр 61/2004 и 96/2004), член 29-б став еден и членот 2 од Законот за исплата на плата и други надоместоци на пратеници во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на РМ“ број 42/2010 година и член 22 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр 10/06), при што имајќи го во предвид Законот за Извршување на Буџетот на Република Македонија, Советот на општина Василево на својата редовна седница на ден 22.03.2012 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Василево за 2012 година

Согласно препораките на Дописот од страна на Министерството за финансии сектор за буџет и фондови под број 07-55/2 од 03,02,2012 година а во врска со членот 6 од Одлуката за извршување на буџетот за 2012 година која беше донесена од страна на советот на општина Василево (под број 01-6118/1 од 28,12,2011 година), побараа да се изврши дополнување во одредбите за прераспределбата (пренамената) на средствата во тековниот буџет, имајќи го во

предвид ива се пристапи кон измени и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот за 2012 година.

Член 1

Се менува членот 6 од Одлуката за извршување на Буџетот на општина Василево и гласи:

При донесување на Одлука за прераспределба во рамките на одобриениот буџет (пренамената) на средствата во буџетот на општината, одобрените средства од буџетот на ниво на ставка во потпрограма и буџет, не можат да се намалат повеќе од 20% во однос на иницијалниот буџет. Што се однесува на Одлуката за прераспределба (пренамената) во делот на платите и надоместоците во рамките на буџетот не може да се зголемат со Одлука за прераспределба повеќе од 10% од основниот Буџет („Службен весник на РМ“ број 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, и 180/11).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се применува од 01,01,2012 година по објавувањето во „Службениот гласник на општина Василево“.

Бр.01-636/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2011 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-637/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Василево за 2011 година

1. Се усвојува Завршната сметка бр. 03-92/1 од 15.03.2012 година на ООУ „Гоце Делчев“ Василево за 2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-637/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка за 2011 година на ЈП „Турија“ Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-638/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), член 11 точка 7 од „Законот за јавните претпријатија“ („Службен весник на Р.М“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка за 2011 година на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП Турија Василево за 2011 бр. 08-164/1 од 28.02.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-638/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2011 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-639/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02), член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Р.М“ бр. 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година го донесе следниот,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2011 година бр. 08-166/1 од 28.02.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Василево.

Бр.07-639/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за утврдување на потребата од реконструкција на просториите на Месната заедница во с.Сушево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-640/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник

на Р.М“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 22.03.2012 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за утврдување на потребата од реконструкција на просториите на Месната заедница во с.Сушево

1. Се утврдува дека просториите на Месната заедница во с.Сушево се наоѓаат во тешка состојба и истите треба да се реконструираат.

2. Градоначалникот на општина Василево врз основа на Програмите и Законот за јавни набавки да преземе активности за реконструкција на просториите на Месната заедница во с.Сушево

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-640/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Црковниот одбор од с.Едерниково,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-641/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот

на општина Василево на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Црковниот одбор од с.Едерниково

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 10 000 денари на Црковниот одбор од с.Едерниково.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Црковниот одбор од с.Едерниково за доизградба на иконостасот и иконите при храмот Св.Вм.Георги од с.Едерниково.

Член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2012 година

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-641/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Црковниот одбор од с.Седларци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.03.2012 година

Бр.08-642/2
26.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 22.03.2012 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Црковниот одбор од с.Седларци

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 10 000 денари на Црковниот одбор од с.Седларци.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Црковниот одбор од с.Седларци за реконструкција на тремот при храмот Св.Димитриј од с.Седларци.

Член 3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2012 година

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-642/1
26.03.2012г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на

Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ бр.11 /2012

За потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка - на железарија за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за 2012 година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08, 97/10 и 53/11).

Член 3

Оваа набавка е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и средства за нејзина реализација има обезбедено во Програмите на Буџетот на општина Василево во висина од 200.000,00 денари..

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

-Ацо Митев- претседател;

-Убавка Стојчева - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

-Славе Андонов- член;

-Тони Ристов-зам. член;

-Каролина Додевска-член;

-Боби Величковски-зам. член;

Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-447/1
29.02.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.12/2012

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка за осигурување на имотот на општина Василево, имотот на ООУ „Гоце Делчев“ и имотот на ООУ Атанас Нивичански за 2012 година.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 200.000,00 денари и е внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена - премија 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево

составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Василевог.

Бр.08-451/2
29.02.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.13/2012

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка за градежни материјали за потребите на општина Василево за 2012 година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 200.000,00 денари и е внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-475/2
02.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ бр.14 /2012

За потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка - за одржување на компјутерите,принтерите и фотокопирот, набавка на тонери и касети за принтери, ваљак за тонери и тонер за фотокопирот во општинската администрација на општина Василево за 2012 година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас,во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11).

РЕШЕНИЕ бр.15/2012

за потреба од јавна набавка

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари и е внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година..

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

-Ацо Митев- претседател;
-Убавка Стојчева -
зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

-Славе Андонов- член;
-Тони Ристов-зам.член;
-Каролина Додевска-член;
-Боби Величковски-зам.член;

Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-476/2
02.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (вСлужбен весник на РМг бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина

Василево (вСлужбен гласник на ОВг бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка и транспорт на шљунак за улица во с.Ангелци за потребите на општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 60.000,00 денари и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-513/2
06.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ бр.16 /2012

За потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка на услуга - изработка на основен проект за реконструкција и ревитализација на улица во с.Пиперево од центарот до сновното училиште , со одводнување од атмосферски води и осветлување и ревизија на истиот..

Член 2

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас,во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11).

Член 3

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари..

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

-Ацо Митев- претседател;
-Убавка Стојчева- зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

-Славе Андонов- член;
-Тони Ристов-зам.член;
-Каролина Додевска-член;
-Боби Величковски-зам.член;

Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-546/2
12.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ бр.17 /2012

За потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка - за одржување на возила,перење,менење уље на моторните возила на општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас,во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари и е внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година..

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев- претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Славе Андонов- член;
- Тони Ристов-зам.член;
- Каролина Додевска-член;
- Боби Величковски-зам.член;

Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-562/2
13.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.18/2012

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на електрични материјали за сервисирање на уличното осветлување на територијата на општина Василево за 2012 година (сукцесивна набавка).

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 1.200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;

- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Василевог.

Бр.08-576/2
15.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево (вСлужбен гласник на ОВг бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ бр.19/2012

за потреба од јавна набавка

Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - работи поставување биста на Атанас Нивичански и партерно уредување на дел од дворно место на ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала - општина Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

Член 3

Проценетата вредност на набавката е 100.000,00 денари без ДДВ и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во вСлужбен гласник на Општина Василевог.

Бр.08-581/2
16.03.2012 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 511/1 од 05.03.2012 година поднесено од Костадинов Коло од с.Василево бр.165.

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр. 05-511/2
20.03.2012
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Василево

